



ДЕН НА МОЛИТВА  
ЗА МИР ВО  
ЕРУСАЛИМ

**7.ОКТОМВРИ 2018**  
ПРВАТА НЕДЕЛА ОД  
СЕКОЈ ОКТОМВРИ

## ПРИДРУЖЕТЕ ИМ СЕ НА МИЛИОНИТЕ

ВЕРНИЦИ УЧЕСТВУВАЈКИ ВО ГЛОБАЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ЗА МОЛИТВА!

### ОТКРИЈТЕ ГО

**БОЖЈОТО СРЦЕ** за  
мирот во Ерусалим


### МОЛЕТЕ СЕ

за **СИТЕ** жители  
на Ерусалим

### УЧЕСТВУВАЈТЕ

посетете ја нашата веб страна  
за **БЕСПЛАТЕН** пристап до  
**Информации** и повеќе  
начини за инволвираност



 #daytopray

**DAYTOPRAY.COM | 1.800.519.4647**



# ПРИДРУЖЕТЕ ИМ СЕ НА ЛИДЕРИТЕ од ЦЕЛИОТ СВЕТ со ваша лична **ПОСВЕТЕНОСТ**



**Robert Stearns**  
Co-Chairman  
The Day of Prayer

**Jack Hayford**  
Co-Chairman  
The Day of Prayer

**Paul Cedar**  
Co-Chairman  
The Day of Prayer

**Ruth Ruibal**  
Ekklesia  
Centro-Cristiano  
Colombiano

**Rene Terra Nova**  
Ministerio  
Internacional  
da Restauracao

**Ravi Zacharias**  
Ravi Zacharias  
International  
Ministries

**Kenneth Copeland**  
Kenneth  
Copeland  
Ministries

**Jane Hansen-Hoyt**  
AGLOW  
International

**Dick Eastman**  
Every Home  
For Christ  
Ministries

**Frederick K.C. Price**  
Crenshaw  
Christian  
Center

**Sunday Adelaja**  
Embassy of  
God Ukraine

**Christine Caine**  
Propel Women



**Gilbert Carthigas**  
One New Man  
Asia

**Younghoon Lee**  
Yoido Full  
Gospel  
Church

**Samuel Rodriguez**  
National  
Hispanic  
Christian  
Leadership  
Conference

**Joyce Meyer**  
Joyce Meyer  
Ministries

**Che' Ahn**  
Harvest  
International  
Ministry

**John Adejebi**  
Abiding Life  
Christian  
Ministries  
Nigeria

**William J.J. Glashouwer**  
Christians  
for Israel

**T.D. Jakes**  
The Potter's  
House

**Paul Wilbur**  
Wilbur  
Ministries

**Doug Stringer**  
Turning Point  
Int'l  
Somebody  
Cares

**Kay Arthur**  
Precept  
Ministries Int'l

**Marco Barrientos**  
Centro  
International  
Aliento

**Библијата јасно ги повикува сите верници** да се молат за Ерусалим (Псалм 122: 6, Исаија 62: 6). Повеќе од 1 300 од најпочитуваните христијански светски лидери (на [www.daytopray.com](http://www.daytopray.com) е претставен дел од нив) ја повикуваат црквата да се моли за Ерусалим во првата недела од секој октомври. Сите христијани имаат библиска обврска да се молат за градот кој Исус го оплакуваше, градот во кој наскоро Тој ќе се врати повторно. Сегашната криза во Ерусалим има глобално влијание и последици и единствено Бог може целосно да ја разреши, делувајќи преку молитвите на неговите луѓе.

- **Молете се редовно за мир во Ерусалим.**
- **Учествувајте во глобалниот Ден на Молитва** молејќи се за мир во Ерусалим заедно со другите во вашата локална црква, мала група, Библиски студии и регионална црква. На [www.daytopray.com](http://www.daytopray.com) пронајдете корисни информации и раскажете им на другите за нас.
- **Благословете ги еврејските и арапските жители на Израел** преку земање учество во придонес за Ерусалим: [www.daytopray.com](http://www.daytopray.com).
- **Вклучете се во специјалната Прослава за Ерусалим** во живо на GOD TV.
- **Посветено размислете дали сакате да станете Координатор за Ден на Молитва** за вашиот регион, држава, град или црква. Испратете ни имеил на: [office@eagleswings.to](mailto:office@eagleswings.to)
- **Станете информиран медијатор** преку Watchmen на Wall Training Program. На [www.daytopray.com](http://www.daytopray.com) ќе добиете повеќе информации.
- **Молете за ацилак во Израел** за стража на Сидот на Сион.
- **Светски распространет 24-часовен телеконференциски Повик**- Во Првата недела во октомври придружете им се на христијаните во „виртуелната молитвена одаја“, молејќи се во еден акорд за Ерусалим и неговите жители. Погледнете на [www.daytopray.com](http://www.daytopray.com).

 #daytopray

**DAYTOPRAY.COM | 1.800.519.4647**

